

МЕСТО

Скопје

ДАТУМ

30 јули 2020

Соопштение за медиумите

Илјадници бегалци и мигранти се жртви на екстремни злоупотреби на човековите права во текот на очајничките патувања

Според нов извештај кој излезе вчера во соработка помеѓу УНХЦР, Агенцијата на ОН за бегалци и Центарот за мешани миграции (ММЦ) при Данскиот совет за бегалци, илјадници бегалци и мигранти умираат, додека многумина се соочуваат со екстремни кршења и злоупотреби на човековите права за време на нерегуларните патувања помеѓу Западна и Источна Африка и африканскиот средоземен брег. Извештајот насловен „*На ова патување, никој не се грижи дали ќе преживееш или ќе умреш*“ - *Злоупотреба, заштита и правда на рутите помеѓу Источна и Западна Африка и африканскиот средоземен брег*, зборува како повеќето лица кои тргнале по овие рути се жртви или сведоци на невидена бруталност и нечовечност од страна на криумчари, трговци со луѓе и паравојници, а во некои случаи и државни службеници.

„Предолго веќе страшните злоупотреби врз бегалците и мигрантите на овие копнени рути остануваат главно невидливи“, изјави Високиот комесар на ОН за бегалци, Филипо Гранди. „Овој извештај ги документира убивањата и бруталното широко распространето насилство насочено кон очајни луѓе кои бегаат од војни, насилство и прогон. Потребно е силно водство и координирани активности од страна на државите во регионот, кои со поддршка на меѓународната заедница ќе ја прекинат оваа суровост, ќе ги заштитат жртвите и ќе ги обвинат одговорните за криминалот“.

Претставништвото на УНХЦР во Скопје е исто така загрижено околу бројот на смртни случаи на територијата на Северна Македонија: во 2019 година беа документирани 9, а оваа година досега се бројат уште 7 жртви на овие сурови патишта. На 30 јули, Светскиот ден против трговијата со луѓе, повикуваме на зајакната заштита на луѓето кои се движат во потрага по безбедност.

Детали од Извештајот:

Собирањето точни податоци за смртните случаи во контекстот на нерегуларни мешани движења кои се во контрола на трговците и криумчарите на луѓе е неверојатно тешко бидејќи многу од нив се случуваат во сенка, далеку од погледите на властите и нивните формални системи за менаџирање на податоците и статистиките. Сепак, резултатите на извештајот кој се темели на програмата за собирање на податоци на ММЦ, како и податоци од дополнителни извори, велат дека најмалку 1.750 лица загинале на овие патувања во 2018 и 2019 година. Ова укажува на најмалку 72 смртни случаи месечно, што ја прави оваа рута една од најсмртоносните бегалски и мигрантски рути во светот. Овие смртни случаи се згора

UNHCR News

Tel. +41 22 739 85 02

www.unhcr.org

[@RefugeesMedia](https://twitter.com/RefugeesMedia)

[@Refugees](https://twitter.com/Refugees)

Global Media Contacts

МЕСТО

Скопје

на илјадниците кои починале или исчезнале последниве години во обидите за очајнички патувања преку Средоземното Море до Европа, откако стасале до северниот африкански брег.

ДАТУМ

30 јули 2020

[КРАЈ]

НАСЛОВ**Соопштение за медиумите**

Целосното соопштение од Женева, можете да го најдете [тука](#).

Целиот извештај може да се најде [тука](#).

За повеќе информации на темата, контактите за медиуми се:

Центар за мешани миграции (Mixed Migration Centre)

Во Женева, Bram Frouws, bram.frouws@mixedmigration.org, +41 79 889 54 39

УНХЦР

- Во Женева, Charlie Yaxley, yaxley@unhcr.org, +41 795 808 702
- Во Тунис, Caroline Gluck, gluck@unhcr.org, +216 299 255 560
- Во Најроби, Dana Hughes, hughes@unhcr.org, +254 733 440536
- Во Дакар, Romain Desclous, desclous@unhcr.org, +221 786 386 395
- Во Аман, Rula Amin, aminr@unhcr.org, +962 (0)790 04 58 49
- Во Њујорк, Kathryn Mahoney, mahoney@unhcr.org, +1 347 443 7646
- Во Лондон, Laura Padoan, padoan@unhcr.org, +44 777 5566 127
- Во Париз, Céline Schmitt, schmittc@unhcr.org, +33 6 23 16 11 78
- Во Рим, Federico Fossi, fossi@unhcr.org, +39 349 084 3461
- Во Рим, Barbara Molinaro, molinarb@unhcr.org, +39 33 85 46 29 32
- Во Мадрид, Maria Jesus Vega, vegam@unhcr.org, +34 670 661 263

Контакт од УНХЦР Скопје:

Љубинка Брашнарска, brashnar@unhcr.org, +389 72 269 346

[Страница на фејсбук](#)

[Твитер на агенциите на ОН](#)

UNHCR News

Tel. +41 22 739 85 02

www.unhcr.org[@RefugeesMedia](#)[@Refugees](#)

Global Media Contacts